

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 8

Вторник, 26 мај 2020 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Совет на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
89. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2020 година	2	96. Програма измена на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2020 година	59
90. Одлука за усвојување на Оперативен план за справување со коронавирусот „Ковид 19“ на подрачјето на Општина Струмица	55	97. Програма за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2020 година	60
91. Одлука за усвојување на Урбана ревизија на Општина Струмица	55	98. Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2020 година	61
92. Одлука за давање на трајно користење на деловни простории на Делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија	56	99. Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година	62
93. Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година	57	100. Заклучок за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2020 година	64
94. Програма за измена на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година	58	101. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2020 година	65
95. Програма измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2020 година	59		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен

гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Одлуката за измена и
дополнување на Буџетот на општина
Струмица за 2020 година

Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 22.05.2020 година.

Бр.09- 2934/2 Општина Струмица
26.05.2020 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

89.

Врз основа на член 29 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/02, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седница одржана на 22.05.2020 година, донесе

О д л у к а
за измени и дополнување на Буџетот на општина Струмица за 2020 година

Член 1

Буџетот на Општина Струмица за 2020 година се состои од:

I.	Вкупни приходи	1.116.637.320	1.124.201.707
	Даночни приходи	274.528.341	274.528.341
	Неданочни приходи	64.116.263	64.116.263
II.	Капитални приходи	47.000.000	47.000.000
	Приходи од дотации	579.409.062	578.151.779
	Приходи од трансфери	94.819.684	103.446.954
	Приходи од донации	56.763.970	56.958.370
I.	Вкупни расходи	1.226.476.993	1.235.593.291
	Од утврдени намени	1.223.176.993	1.232.293.291
	Расходи од резервите	3.300.000	3.300.000
II.	Дефицит	- 109.839.673	-111.391.584
III.	Финансирање	109.839.673	111.391.584
	Прилив	111.600.315	113.152.226
	Домаш.задолжување	91.600.315	91.600.315
	Депозит	20.000.000	21.551.911
	Одлив	1.760.642	1.760.642
	Отплата на главница	1.760.642	1.760.642

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи како што следува:

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Будетски приходи		Приходи од самофинансирачки активности		Приходи од дотации		Приходи од донации		Приходи од кредити		Вкупни приходи	
	Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс	Будет	Ребаланс
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	274.528.341	274.528.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.528.341	274.528.341
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
713	Даноци на имот	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	60.000.000
717	Даноци на специфични услуги	204.528.341	204.528.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.528.341	204.528.341
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	19.784.763	19.784.763	44.331.500	44.331.500	0	0	0	0	0	0	0	64.116.263	64.116.263
722	Глоби, судски и административни такси	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
723	Такси и надместоци	500.000	500.000	40.688.000	40.688.000	0	0	0	0	0	0	0	41.188.000	41.188.000
725	Други недајночни приходи	15.284.763	15.284.763	3.633.500	3.633.500	0	0	0	0	0	0	0	18.918.263	18.918.263
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	47.000.000	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000.000	47.000.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	47.000.000	47.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000.000	47.000.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	114.819.684	123.446.954	0	0	579.409.062	578.937.349	56.763.970	57.724.711	0	0	0	750.992.716	760.109.014
741	Трансфери од други нивоа на власт	114.819.684	123.446.954	0	0	579.409.062	578.937.349	0	766.341	0	0	0	694.228.746	703.150.644
742	Донации од странство	0	0	0	0	0	0	56.763.970	56.958.370	0	0	0	56.763.970	56.958.370
744	Тековни донации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.600.315	91.600.315	91.600.315	91.600.315
754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.600.315	91.600.315	91.600.315	91.600.315

456.132.788 464.760.058 44.331.500 44.331.500 579.409.062 578.937.349 56.763.970 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.228.237.635 1.237.353.933

БИЛАНС НА РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самостоятелни активности		Расходи од догаѓања		Расходи од догаѓања		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет		Буџет	
		Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	104.430.608	104.430.608	0	0	468.606.889	468.606.889	0	0	0	0	573.037.497	573.287.497
401	Основни плати	71.287.464	71.287.464	0	0	339.648.787	339.648.787	0	0	0	0	410.936.251	410.936.251
402	Придоноси за социјално осигурување	24.388.144	24.388.144	0	0	128.958.102	128.958.102	0	0	0	0	153.346.246	153.346.246
404	Надоместоци	8.756.000	8.756.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.756.000	8.756.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	89.800.952	89.800.952	43.331.500	43.331.500	110.802.173	110.802.173	16.545.970	16.545.970	0	0	260.480.595	259.553.282
420	Плати и дневни расходи	1.050.000	1.050.000	553.000	553.000	0	0	4.372.650	4.372.650	0	0	5.975.650	5.975.650
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	21.600.000	21.600.000	5.140.500	5.140.500	22.071.010	21.632.504	210.000	210.000	0	0	49.021.510	48.083.004
423	Материјали и ситен инвентар	10.896.071	8.396.071	14.396.000	12.896.000	4.553.000	4.546.566	1.098.000	1.098.000	0	0	30.943.071	26.936.637
424	Поправки и тековно одржување	29.370.000	29.370.000	5.364.500	4.364.500	16.798.136	16.736.331	0	0	0	0	51.522.636	50.470.831
425	Договорни услуги	14.316.000	14.316.000	14.232.500	13.732.500	59.076.543	58.032.005	7.703.170	7.897.570	0	0	96.327.213	93.877.075
426	Други тековни расходи	8.569.881	7.869.881	1.145.000	1.145.000	801.484	771.484	2.562.150	2.562.150	0	0	13.078.515	12.348.515
427	Привремени вработувања	4.000.000	6.800.000	2.500.000	6.000.000	7.512.000	8.361.570	600.000	600.000	0	0	14.612.000	21.761.570
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	363.332	363.332	0	0	0	0	0	0	0	0	363.332	363.332
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	363.332	363.332	0	0	0	0	0	0	0	0	363.332	363.332
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	48.356.152	48.056.152	0	0	0	0	15.368.000	15.368.000	0	0	63.724.152	61.424.152
463	Трансфери до невладини организации	18.983.879	18.983.879	0	0	0	0	0	0	0	0	18.983.879	18.983.879
464	Разни трансфери	29.372.273	27.072.273	0	0	0	0	15.368.000	15.368.000	0	0	44.740.273	42.440.273
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	208.121.102	219.448.372	1.000.000	1.000.000	0	0	24.850.000	25.616.341	91.600.315	91.600.315	325.571.417	337.665.028
480	Купување на опрема и машини	7.330.000	8.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.330.000	9.096.341
482	Други градежни објекти	172.847.000	182.025.740	0	0	0	0	14.850.000	14.850.000	0	0	187.897.000	196.875.740
485	Вложувања и нефинансиски средства	10.044.102	10.044.102	0	0	0	0	0	0	0	0	10.044.102	10.044.102
486	Купување на возила	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	12.500.000	11.000.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	16.400.000	19.048.530	0	0	0	0	0	0	81.600.315	81.600.315	108.000.315	110.648.845
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.760.642	1.760.642	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.642	1.760.642
492	Отплата на главница кон домашни институции	1.760.642	1.760.642	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.642	1.760.642

БИЛАНС НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ - ребаланс

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		↳асходи од дотации		↳асходи од донации		↳асходи од кредити		Екрупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
208.121.102	219.448.372	1.000.000	1.000.000	0	0	24.850.000	25.616.341	91.600.315	91.600.315	325.571.417	337.665.028		
480	Купување на опрема и машини	7.330.000	8.330.000	0	0	0	766.341	0	0	7.330.000	9.096.341		
482	Други градежни објекти	172.847.000	182.025.740	0	0	0	14.850.000	0	0	187.697.000	196.875.740		
485	Вложувања и нефинансиски средства	10.044.102	10.044.102	0	0	0	0	0	0	10.044.102	10.044.102		
486	Купување на возила	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	0	10.000.000	0	0	12.500.000	11.000.000		
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	16.400.000	19.048.530	0	0	0	0	0	91.600.315	108.000.315	110.648.845		

БИЛАНС НА ТЕКОВНО - ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ РЕБАЛАНС

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	104.430.608	104.430.608	0	0	468.606.889	468.606.889	0	0	0	0	0	0	573.037.497	573.287.497
401 Основни плати	71.287.464	71.287.464	0	0	339.648.787	339.248.787	0	0	0	0	0	0	410.936.251	410.936.251
402 Придонеси за социјално осигурување	24.388.144	24.388.144	0	0	128.958.102	129.608.102	0	0	0	0	0	0	153.346.246	153.996.246
404 Надоместоци	8.755.000	8.755.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.755.000	8.755.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	89.800.952	89.400.952	43.331.500	43.331.500	110.802.173	110.080.460	16.545.970	16.740.370	0	0	0	0	260.480.595	259.553.282
420 Патни и дневни расходи	1.050.000	1.050.000	553.000	553.000	0	0	4.372.650	4.372.650	0	0	0	0	5.975.650	5.975.650
421 Комунални услуги, граење, комуникација и транспорт	21.600.000	21.600.000	5.140.500	4.640.500	22.071.010	21.632.504	210.000	210.000	0	0	0	0	49.021.510	48.083.004
423 Материјали и ситен инвентар	10.895.071	8.395.071	14.395.000	12.895.000	4.553.000	4.546.566	1.098.000	1.098.000	0	0	0	0	30.943.071	26.936.537
424 Поправки и тековно одржување	29.370.000	29.370.000	5.364.500	4.364.500	16.788.136	16.736.331	0	0	0	0	0	0	51.522.636	50.470.831
425 Договорни услуги	14.315.000	14.315.000	14.232.500	13.732.500	59.076.543	58.032.065	7.703.170	7.897.570	0	0	0	0	95.327.213	93.977.075
426 Други тековни расходи	8.569.881	7.869.881	1.145.000	1.145.000	801.484	771.484	2.562.150	2.562.150	0	0	0	0	13.078.515	12.348.515
427 Привремени вработувања	4.000.000	6.800.000	2.500.000	6.000.000	7.512.000	8.361.570	600.000	600.000	0	0	0	0	14.612.000	21.761.570
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	363.332	363.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363.332	363.332
452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	363.332	363.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363.332	363.332
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	48.356.152	46.056.152	0	0	0	0	15.368.000	15.368.000	0	0	0	0	63.724.152	61.424.152
463 Трансфери до невладини организации	18.983.879	18.983.879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.983.879	18.983.879
464 Разни трансфери	29.372.273	27.072.273	0	0	0	0	15.368.000	15.368.000	0	0	0	0	44.740.273	42.440.273
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.760.642	1.760.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.642	1.760.642
492 Отплата на главница кон домашни институции	1.760.642	1.760.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.642	1.760.642

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т				
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити
7011	ИЗВЕШТИИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ	140.805.574	0	0	0	0
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	0	0	0	0
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	7.521.395	0	0	0	0
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	123.584.179	0	0	0	0
EA0	КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	2.500.000	0	0	0	0
7013	ОПШТИ УСЛУГИ	1.823.974	0	0	40.600.000	0
MB0	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА	1.823.974	0	0	40.600.000	0
7032	ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	21.276.071	0	12.273.000	0	0
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	21.276.071	0	12.273.000	0	0
7041	ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	320.000	0	0	1.616.341	0
GAV	НОВИ НАСЕЛБИ ВО ТУРСКО МААЛО	320.000	0	0	850.000	0
GAV	НВО ЦЕНТАР	0	0	0	766.341	0
7044	РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	60.144.102	0	0	0	0
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ	400.000	0	0	0	0
FAA	УЛИЦИ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	51.744.102	0	0	0	0
FAB	ТРОТОАРИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	0	0	0	0	0
FAJ	УРБАН МОСТ	8.000.000	0	0	0	0
FAV	УЛИЦИ ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	0	0	0	0	0
7045	ТРАНСПОРТ	44.767.000	0	0	0	0
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	6.350.000	0	0	0	0
JDA	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	27.000.000	0	0	0	0
JDB	ГРАДСКО БАЛДОВЦИ-УЛИЦА СО ШЕТАЛИШТЕ	10.917.000	0	0	0	0
JEА	ПАРКИРАЛИШТА	500.000	0	0	0	0
7047	ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	1.500.000	0	0	0	0
G20	ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	1.500.000	0	0	0	0
7051	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	6.870.000	0	0	0	0
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	6.870.000	0	0	0	0
7052	УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	47.960.000	0	0	0	0
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.000.000	0	0	0	0
JIA	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ГРАДОТ И ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	7.500.000	0	0	0	0
		464.760.058	44.331.500	578.937.349	57.724.711	91.600.315
		1.237.353.933				

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

464.760.058 44.331.500 578.937.349 57.724.711 91.600.315 1.237.353.933

Фун. код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т				
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити
						ВКУПНО
J1B	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	20.000.000	0	0	0	0
J1G	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	0	0	0	0	0
J1V	КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ ВО СЕВЕЉСА	19.460.000	0	0	0	0
7056	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	13.350.000	0	0	0	0
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.000.000	0	0	0	0
JMA	НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ	1.550.000	0	0	0	0
JMB	НОВ ПАРК-АТШ БЕРОВО	3.000.000	0	0	0	0
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.200.000	0	0	0	0
RAA	СА ТАЦИОНАР ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ	0	0	0	0	0
RAV	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	2.600.000	0	0	0	0
7062	РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	23.511.067	0	0	0	0
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	5.000.000	0	0	0	0
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	8.100.000	0	0	0	0
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	8.081.067	0	0	0	0
JNA	УРБАНА ОПРЕМА	2.330.000	0	0	0	0
7063	ВОДОСНАБДУВАЊЕ	3.000.000	0	0	0	0
JGA	ВОДОВОД ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	0	0	0	0	0
7064	ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	30.600.000	0	0	0	0
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	0	0	0	0
JAA	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	11.900.000	0	0	0	0
7066	ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	10.100.000	0	0	0	0
JLA	ИЗГРАДЕБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	10.100.000	0	0	0	0
7081	СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	21.550.000	0	0	0	0
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	14.350.000	0	0	0	0
LAA	ИЗГРАДЕБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКИ ИГРАЛИШТА	7.200.000	0	0	0	0
7082	УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	23.468.740	513.500	9.868.779	1.500.000	0
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	0	500.000	7.980.604	0	0
K20	МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ	0	13.500	1.888.175	0	0
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	6.190.000	0	0	0	0
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	1.000.000	0	0	1.500.000	0
KAA	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	8.778.740	0	0	0	0
KAB	КИНО САЛА	500.000	0	0	0	0

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун.код Потпр.	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУПНО
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити	
		464.760.058	44.331.500	578.937.349	57.724.711	91.600.315	1.237.353.933
	КАВ ЦАРЕВИ КУЛИ	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
7091	ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	7.913.530	30.968.000	338.297.570	0	0	377.179.100
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	3.465.000	11.968.000	285.158.000	0	0	300.591.000
NAA	СПОРТСКА САЛА ВО ООУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
NAB	КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	2.648.530	0	0	0	0	2.648.530
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	19.000.000	53.139.570	0	0	72.139.570
7092	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	1.300.000	12.850.000	218.498.000	13.813.970	0	246.461.970
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	1.300.000	11.850.000	218.498.000	13.813.970	0	245.461.970
NBA	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ-Н. КАРЕВ	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
7102	СТАРИ ЛИЦА	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
7109	ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	1.500.000	0	0	194.400	0	1.694.400
VAB	ДЕТСКА ГРАДИНКА ПАРК	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
X10	РДОВА ЕДНАКВОСТ	500.000	0	0	194.400	0	694.400

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
A0	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
ПРИХОДИ:													
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000
401	Основни плати	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
404	Надоместоци	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500.000	5.500.000
401	Основни плати	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
404	Надоместоци	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
D00 ГРАДОНАЧАЛНИК	7.521.395	7.521.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.521.395	7.521.395
ПРИХОДИ:														
D00 ГРАДОНАЧАЛНИК	7.521.395	7.521.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.521.395	7.521.395
РАСХОДИ:														
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.210.413	3.210.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.413	3.210.413
401 Основни плати	2.404.498	2.404.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404.498	2.404.498
402 Придонеси за социјално осигурување	805.915	805.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805.915	805.915
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.710.982	2.710.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.710.982	2.710.982
463 Трансфери до невладини организации	610.982	610.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.982	610.982
464 Разни трансфери	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000
D00 ГРАДОНАЧАЛНИК	7.521.395	7.521.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.521.395	7.521.395
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	3.210.413	3.210.413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.413	3.210.413
401 Основни плати	2.404.498	2.404.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.404.498	2.404.498
402 Придонеси за социјално осигурување	805.915	805.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805.915	805.915
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.710.982	2.710.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.710.982	2.710.982
463 Трансфери до невладини организации	610.982	610.982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610.982	610.982
464 Разни трансфери	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
E0	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	120.784.179	123.584.179	0	0	0	0	0	0	0	0	120.784.179	123.584.179
ПРИХОДИ:													
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	120.784.179	123.584.179	0	0	0	0	0	0	0	0	120.784.179	123.584.179
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	85.834.179	85.834.179	0	0	0	0	0	0	0	0	85.834.179	85.834.179
401	Основни плати	61.269.610	61.269.610	0	0	0	0	0	0	0	0	61.269.610	61.269.610
402	Придонеси за социјално осигурување	20.709.569	20.709.569	0	0	0	0	0	0	0	0	20.709.569	20.709.569
404	Надоместоци	3.855.000	3.855.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.855.000	3.855.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	33.050.000	35.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.050.000	35.850.000
420	Патни и дневни расходи	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10.100.000	10.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100.000	10.100.000
423	Материјали и ситен инвентар	4.745.000	4.745.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.745.000	4.745.000
424	Поправки и тековно одржување	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000
425	Договорни услуги	6.055.000	6.055.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.055.000	6.055.000
426	Други тековни расходи	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
427	Приземени вработувања	2.500.000	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	5.300.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
464	Разни трансфери	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	120.784.179	123.584.179	0	0	0	0	0	0	0	0	120.784.179	123.584.179
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	85.834.179	85.834.179	0	0	0	0	0	0	0	0	85.834.179	85.834.179
401	Основни плати	61.269.610	61.269.610	0	0	0	0	0	0	0	0	61.269.610	61.269.610
402	Придонеси за социјално осигурување	20.709.569	20.709.569	0	0	0	0	0	0	0	0	20.709.569	20.709.569
404	Надоместоци	3.855.000	3.855.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.855.000	3.855.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	33.050.000	35.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.050.000	35.850.000
420	Патни и дневни расходи	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10.100.000	10.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.100.000	10.100.000
423	Материјали и ситен инвентар	4.745.000	4.745.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.745.000	4.745.000
424	Поправки и тековно одржување	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	3.600.000
425	Договорни услуги	6.055.000	6.055.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.055.000	6.055.000
426	Други тековни расходи	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
427	Приземени вработувања	2.500.000	5.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	5.300.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	456.132.788		464.760.058		44.331.500		44.331.500		579.409.062		578.937.349		56.763.970		57.724.711		91.600.315		91.600.315		1.228.237.635		1.237.353.933	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи													
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	
464	Разни трансфери	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетскирасходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
456.132.788	464.760.058	44.331.500	44.331.500	579.409.062	578.937.349	56.763.970	57.724.711	91.600.315	91.600.315	1.228.237.635	1.237.353.933		
F2	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000		
ПРИХОДИ:													
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000		
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000		
425	Договорни услуги	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000		
F20	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000		
42	СТОКИ И УСЛУГИ	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000		
425	Договорни услуги	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000		

456.132.788 464.760.058 44.331.500 44.331.500 579.409.062 578.937.349 56.763.970 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.228.237.635 1.237.353.933

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
456.132.788	464.760.058	44.331.500	44.331.500	579.409.062	578.937.349	56.763.970	57.724.711	91.600.315	91.600.315	1.228.237.635	1.237.353.933		
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЛИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)													
ПРИХОДИ:													
FAA	УЛИЦИ ВО ОПШТИНА	СТРУМИЦА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.744.102	51.744.102
FAB	ТРОТОАРИ ВО ГРАД	СТРУМИЦА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FAJ	УРБАН МОСТ		8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
FAV	УЛИЦИ ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		59.744.102	59.744.102	0	0	0	0	0	0	0	59.744.102	59.744.102
482	Други градежни објекти		49.700.000	49.700.000	0	0	0	0	0	0	0	49.700.000	49.700.000
485	Вложувања и нефинансиски средства		10.044.102	10.044.102	0	0	0	0	0	0	0	10.044.102	10.044.102
FAA	УЛИЦИ ВО ОПШТИНА	СТРУМИЦА	51.744.102	51.744.102	0	0	0	0	0	0	0	51.744.102	51.744.102
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		51.744.102	51.744.102	0	0	0	0	0	0	0	51.744.102	51.744.102
482	Други градежни објекти		41.700.000	41.700.000	0	0	0	0	0	0	0	41.700.000	41.700.000
485	Вложувања и нефинансиски средства		10.044.102	10.044.102	0	0	0	0	0	0	0	10.044.102	10.044.102
FAB	ТРОТОАРИ ВО ГРАД	СТРУМИЦА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FAJ	УРБАН МОСТ		8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
482	Други градежни објекти		8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
FAV	УЛИЦИ ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	456.132.788		464.760.058		44.331.500		44.331.500		579.409.062		578.937.349		56.763.970		57.724.711		91.600.315		91.600.315		1.228.237.635		1.237.353.933	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од додатоци		Расходи од донации		Расходи од кредити		Засходи од кредити		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
FD	УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
ПРИХОДИ:																									
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
РАСХОДИ:																									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
482	Други градежни објекти	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
FDA	УРЕДУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
482	Други градежни објекти	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
G1	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	8,081,067	8,081,067	0	0	0	0	0	0	0	0	8,081,067	8,081,067
ПРИХОДИ:													
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	8,081,067	8,081,067	0	0	0	0	0	0	0	0	8,081,067	8,081,067
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1,539,881	1,539,881	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,881	1,539,881
423	Материјали и ситен инвентар	360,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000
425	Договорни услуги	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000
426	Други тековни расходи	629,881	629,881	0	0	0	0	0	0	0	0	629,881	629,881
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6,541,186	6,541,186	0	0	0	0	0	0	0	0	6,541,186	6,541,186
463	Трансфери до невладини организации	3,372,897	3,372,897	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,897	3,372,897
464	Разни трансфери	3,168,289	3,168,289	0	0	0	0	0	0	0	0	3,168,289	3,168,289
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	8,081,067	8,081,067	0	0	0	0	0	0	0	0	8,081,067	8,081,067
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1,539,881	1,539,881	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,881	1,539,881
423	Материјали и ситен инвентар	360,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000
425	Договорни услуги	550,000	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	550,000
426	Други тековни расходи	629,881	629,881	0	0	0	0	0	0	0	0	629,881	629,881
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6,541,186	6,541,186	0	0	0	0	0	0	0	0	6,541,186	6,541,186
463	Трансфери до невладини организации	3,372,897	3,372,897	0	0	0	0	0	0	0	0	3,372,897	3,372,897
464	Разни трансфери	3,168,289	3,168,289	0	0	0	0	0	0	0	0	3,168,289	3,168,289

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

456.132.788		464.760.058	44.331.500	44.331.500	579.409.062	578.937.349	56.763.970	57.724.711	91.600.315	91.600.315	1.228.237.635	1.237.363.933
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс			
G2 ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ												
ПРИХОДИ:												
G20 ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ												
РАСХОДИ:												
42 СТОКИ И УСЛУГИ												
426 Други тековни расходи												
G20 ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ												
42 СТОКИ И УСЛУГИ												
426 Други тековни расходи												

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

456.132.788 464.760.058 44.331.500 44.331.500 579.409.062 578.937.349 56.763.970 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.228.237.635 1.237.353.933

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
ПРИХОДИ:													
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
424	Поправки и тековно одржување	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
424	Поправки и тековно одржување	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
ПРИХОДИ:													
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	11.500.000
424	Поправки и тековно одржување	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	18.700.000	18.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.700.000	18.700.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	11.500.000	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	11.500.000
424	Поправки и тековно одржување	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000

456.132.788 464.760.058 44.331.500 44.331.500 579.409.062 578.937.349 56.763.970 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.228.237.635 1.237.353.933

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс**Ниво: Ставка**

456.132.788 464.760.058 44.331.500 44.331.500 579.409.062 578.937.349 56.763.970 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.228.237.635 1.237.353.933

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J4	ЈАВНА ЧИСТОТА	6.870.000	6.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	6.870.000
ПРИХОДИ:													
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	6.870.000	6.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	6.870.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.870.000	6.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	6.870.000
424	Поправки и тековно одржување	6.870.000	6.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	6.870.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	6.870.000	6.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	6.870.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.870.000	6.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	6.870.000
424	Поправки и тековно одржување	6.870.000	6.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.870.000	6.870.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	456.132.788		464.760.058		44.331.500		44.331.500		579.409.062		578.937.349		56.763.970		57.724.711		91.600.315		91.600.315		1.228.237.635		1.237.353.933	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи													
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
J6	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000				
ПРИХОДИ:																									
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈОТ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000				
РАСХОДИ:																									
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000				
423	Материјали и ситен инвентар	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000				
424	Поправки и тековно одржување	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000				
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000				
42	СТОКИ И УСЛУГИ	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000				
423	Материјали и ситен инвентар	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000				
424	Поправки и тековно одржување	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000				

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

		456.132.788	464.760.058	44.331.500	44.331.500	579.409.062	578.937.349	56.763.970	57.724.711	91.600.315	91.600.315	1.228.237.635	1.237.353.933
Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J7	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
ПРИХОДИ:													
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
424	Поправки и тековно одржување	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
424	Поправки и тековно одржување	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Екупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
456.132.788	464.760.058	44.331.500	44.331.500	579.409.062	578.937.349	56.763.970	57.724.711	91.600.315	91.600.315	1.228.237.635	1.237.353.933		
JA ИЗГРАДА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		11.900.000	11.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000	11.900.000
ПРИХОДИ:													
JAA ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА		11.900.000	11.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000	11.900.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.900.000	11.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000	11.900.000
482	Други градежни објекти	6.100.000	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100.000	6.100.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000
JAA ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА		11.900.000	11.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000	11.900.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	11.900.000	11.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.900.000	11.900.000
482	Други градежни објекти	6.100.000	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100.000	6.100.000
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	5.800.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	456.132.788		464.760.058		44.331.500		44.331.500		579.409.062		578.937.349		56.763.970		57.724.711		91.600.315		91.600.315		1.228.237.635		1.237.353.933	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи													
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JD	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	37.917.000	37.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.917.000	37.917.000		
ПРИХОДИ:																									
JDA	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	27.000.000		
JDV	ГРАДСКО БАЛДОВЦИ-УЛИЦА СО ШЕТАЛИШТЕ	10.917.000	10.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.917.000	10.917.000		
РАСХОДИ:																									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	37.917.000	37.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.917.000	37.917.000		
482	Други градежни објекти	37.917.000	37.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.917.000	37.917.000		
JDA	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	27.000.000		
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	27.000.000		
482	Други градежни објекти	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000.000	27.000.000		
JDV	ГРАДСКО БАЛДОВЦИ-УЛИЦА СО ШЕТАЛИШТЕ	10.917.000	10.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.917.000	10.917.000		
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.917.000	10.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.917.000	10.917.000		
482	Други градежни објекти	10.917.000	10.917.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.917.000	10.917.000		

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

456.132.788 464.760.058 44.331.500 44.331.500 579.409.062 578.937.349 56.763.970 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.228.237.635 1.237.353.933

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JG ИЗГРАБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.052.084	65.052.084	67.052.084	68.052.084

ПРИХОДИ:

JGA ВОДОВОД ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.052.084	65.052.084	67.052.084	68.052.084
---------------------------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------

РАСХОДИ:

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.052.084	65.052.084	67.052.084	68.052.084
482 Други градежни објекти	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	3.000.000
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.052.084	65.052.084	65.052.084	65.052.084

JGA ВОДОВОД ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.052.084	65.052.084	67.052.084	68.052.084
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	65.052.084	65.052.084	67.052.084	68.052.084
482 Други градежни објекти	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	3.000.000
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.052.084	65.052.084	65.052.084	65.052.084

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	456.132.788		464.760.058		44.331.500		44.331.500		579.408.062		578.937.349		56.763.970		57.724.711		91.600.315		91.600.315		1.228.237.635		1.237.353.933	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи													
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
J1	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	43.460.000	46.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.460.000	46.960.000	0	0	
ПРИХОДИ:																									
J1A	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ГРАДОТ И ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	4.000.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	7.500.000	0	0	
J1B	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	
J1G	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J1V	КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ ВО СЕВЕЉУСА	19.460.000	19.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.460.000	19.460.000	0	0	
РАСХОДИ:																									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	43.460.000	46.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.460.000	46.960.000	0	0	
482	Други градежни објекти	43.460.000	46.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.460.000	46.960.000	0	0	
J1A	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ГРАДОТ И ИНДУСТРИСКИ ЗОНУ	4.000.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	7.500.000	0	0	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	7.500.000	0	0	
482	Други градежни објекти	4.000.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	7.500.000	0	0	
J1B	УРЕДУВАЊЕ НА КАНАЛ КРУШЕВСКА РЕПУБЛИКА	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	
482	Други градежни објекти	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	
J1G	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
J1V	КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ ВО СЕВЕЉУСА	19.460.000	19.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.460.000	19.460.000	0	0	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	19.460.000	19.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.460.000	19.460.000	0	0	
482	Други градежни објекти	19.460.000	19.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.460.000	19.460.000	0	0	

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	456.132.788		464.760.058		44.331.500		44.331.500		579.409.062		578.937.349		56.763.970		57.724.711		91.600.315		91.600.315		1.228.237.635		1.237.353.933	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи													
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
ЈЛ	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	10.100.000	10.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.548.231	26.548.231	26.548.231	26.548.231	36.648.231	36.648.231	36.648.231	36.648.231
ПРИХОДИ:																									
ЈЛА	ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	10.100.000	10.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.548.231	26.548.231	26.548.231	26.548.231	36.648.231	36.648.231	36.648.231	36.648.231
РАСХОДИ:																									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.100.000	10.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.548.231	26.548.231	26.548.231	26.548.231	36.648.231	36.648.231	36.648.231	36.648.231
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	10.100.000	10.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.548.231	26.548.231	26.548.231	26.548.231	36.648.231	36.648.231	36.648.231	36.648.231
ЈЛА	ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	10.100.000	10.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.548.231	26.548.231	26.548.231	26.548.231	36.648.231	36.648.231	36.648.231	36.648.231
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.100.000	10.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.548.231	26.548.231	26.548.231	26.548.231	36.648.231	36.648.231	36.648.231	36.648.231
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	10.100.000	10.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.548.231	26.548.231	26.548.231	26.548.231	36.648.231	36.648.231	36.648.231	36.648.231

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка		О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JM ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)				4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
ПРИХОДИ:															
JMA НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИ				1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
JMB НОВ ПАРК-АТШ БЕРОВО				3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
РАСХОДИ:															
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
482 Други градежни објекти				4.550.000	4.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.550.000	4.550.000
JMA НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИ				1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
482 Други градежни објекти				1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000
JMB НОВ ПАРК-АТШ БЕРОВО				3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ				3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
482 Други градежни објекти				3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
JN	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	2.330.000	2.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000	2.330.000
ПРИХОДИ:													
JNA	УРБАНА ОПРЕМА	2.330.000	2.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000	2.330.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.330.000	2.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000	2.330.000
480	Купување на опрема и машини	2.330.000	2.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000	2.330.000
JNA	УРБАНА ОПРЕМА	2.330.000	2.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000	2.330.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.330.000	2.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000	2.330.000
480	Купување на опрема и машини	2.330.000	2.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000	2.330.000

456.132.788 464.760.058 44.331.500 44.331.500 579.409.062 578.937.349 56.763.970 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.228.237.635 1.237.353.933

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	456.132.788		464.760.058		44.331.500		44.331.500		579.409.062		578.937.349		56.763.970		57.724.711		91.600.315		91.600.315		1.228.237.635		1.237.353.933	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
К1 БИБЛИОТЕКАРСТВО		0	0	0	500.000	500.000	7.980.604	7.980.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.480.604	8.480.604	0	0
ПРИХОДИ:		0	0	0	500.000	500.000	7.980.604	7.980.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.480.604	8.480.604	0	0
К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО		0	0	0	500.000	500.000	7.980.604	7.980.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.480.604	8.480.604	0	0
РАСХОДИ:		0	0	0	0	0	7.980.604	7.980.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.980.604	7.980.604	0	0
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0	0	0	0	0	7.980.604	7.980.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.980.604	7.980.604	0	0
401 Основни плати		0	0	0	0	0	5.722.937	5.722.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.722.937	5.722.937	0	0
402 Придонеси за социјално осигурување		0	0	0	0	0	2.167.667	2.167.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.167.667	2.167.667	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	0	500.000	500.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	590.000	0	0
420 Патни и дневни расходи		0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		0	0	0	114.000	114.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.000	204.000	0	0
423 Материјали и ситен инвентар		0	0	0	122.500	122.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.500	122.500	0	0
424 Поправки и тековно одржување		0	0	0	113.500	113.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.500	113.500	0	0
425 Договорни услуги		0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
426 Други тековни расходи		0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
К10 БИБЛИОТЕКАРСТВО		0	0	0	500.000	500.000	7.980.604	7.980.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.480.604	8.480.604	0	0
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		0	0	0	0	0	7.980.604	7.980.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.980.604	7.980.604	0	0
401 Основни плати		0	0	0	0	0	5.722.937	5.722.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.722.937	5.722.937	0	0
402 Придонеси за социјално осигурување		0	0	0	0	0	2.167.667	2.167.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.167.667	2.167.667	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	0	500.000	500.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.000	590.000	0	0
420 Патни и дневни расходи		0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт		0	0	0	114.000	114.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.000	204.000	0	0
423 Материјали и ситен инвентар		0	0	0	122.500	122.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.500	122.500	0	0
424 Поправки и тековно одржување		0	0	0	113.500	113.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.500	113.500	0	0
425 Договорни услуги		0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
426 Други тековни расходи		0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

456.132.788 464.760.058 44.331.500 44.331.500 579.409.062 578.937.349 56.763.970 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.228.237.635 1.237.353.933

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс

K2 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 0 0 13.500 13.500 1.940.458 1.888.175 0 0 0 0 1.953.958 1.901.675

ПРИХОДИ:

K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 0 0 13.500 13.500 1.940.458 1.888.175 0 0 0 0 1.953.958 1.901.675

РАСХОДИ:

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 1.710.458 1.710.458 0 0 0 0 1.710.458 1.710.458

401 Основни плати 0 0 0 0 1.239.383 1.239.383 0 0 0 0 1.239.383 1.239.383

402 Придоноси за социјално осигурување 0 0 0 0 471.075 471.075 0 0 0 0 471.075 471.075

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 13.500 13.500 230.000 177.717 0 0 0 0 243.500 191.217

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 0 0 16.500 14.647 0 0 0 0 16.500 14.647

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 5.000 5.000 30.000 23.566 0 0 0 0 35.000 28.586

424 Поправки и тековно одржување 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 25.000 25.000

425 Договорни услуги 0 0 3.500 3.500 80.000 66.004 0 0 0 0 83.500 69.504

426 Други тековни расходи 0 0 0 0 78.500 48.500 0 0 0 0 83.500 53.500

K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 0 0 13.500 13.500 1.940.458 1.888.175 0 0 0 0 1.953.958 1.901.675

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

401 Основни плати 0 0 0 0 1.239.383 1.239.383 0 0 0 0 1.239.383 1.239.383

402 Придоноси за социјално осигурување 0 0 0 0 471.075 471.075 0 0 0 0 471.075 471.075

42 СТОКИ И УСЛУГИ

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 0 0 16.500 14.647 0 0 0 0 16.500 14.647

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 5.000 5.000 30.000 23.566 0 0 0 0 35.000 28.586

424 Поправки и тековно одржување 0 0 0 0 25.000 25.000 0 0 0 0 25.000 25.000

425 Договорни услуги 0 0 3.500 3.500 80.000 66.004 0 0 0 0 83.500 69.504

426 Други тековни расходи 0 0 0 0 78.500 48.500 0 0 0 0 83.500 53.500

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
K3	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	7.690.000	6.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.690.000	6.190.000
ПРИХОДИ:													
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	7.690.000	6.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.690.000	6.190.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
425	Договорни услуги	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.360.000	5.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.360.000	5.860.000
463	Трансфери до невладини организации	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
464	Разни трансфери	7.060.000	5.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.060.000	5.560.000
K30	МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ	7.690.000	6.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.690.000	6.190.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
425	Договорни услуги	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.360.000	5.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.360.000	5.860.000
463	Трансфери до невладини организации	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
464	Разни трансфери	7.060.000	5.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.060.000	5.560.000

456.132.788 464.760.058 44.331.500 44.331.500 579.409.062 578.937.349 56.763.970 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.228.237.635 1.237.353.933

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

456.132.788 464.760.058 44.331.500 44.331.500 579.409.062 578.937.349 56.763.970 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.228.237.635 1.237.353.933

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи		
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	
K4	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	4.000.000	2.500.000
ПРИХОДИ:														
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	4.000.000	2.500.000
РАСХОДИ:														
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.600.000	900.000	0	0	0	0	0	850.000	850.000	0	0	2.450.000	1.750.000
425	Договорни услуги	600.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000	1.200.000
426	Други тековни расходи	1.000.000	300.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	1.250.000	550.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	900.000	100.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0	1.550.000	750.000
464	Разни трансфери	900.000	100.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0	1.550.000	750.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО	2.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	4.000.000	2.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.600.000	900.000	0	0	0	0	0	850000	850000	0	0	2.450.000	1.750.000
425	Договорни услуги	600.000	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000	1.200.000
426	Други тековни расходи	1.000.000	300.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	1.250.000	550.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	900.000	100.000	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0	1.550.000	750.000
464	Разни трансфери	900.000	100.000	0	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0	1.550.000	750.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	456.132.788		464.760.088		44.331.500		44.331.500		579.409.062		578.937.349		56.763.970		57.724.711		91.600.315		91.600.315		1.228.237.635		1.237.353.933	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Закупни расходи		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
КА	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	10.800.000	16.278.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800.000	16.278.740		
ПРИХОДИ:																									
КАА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	3.300.000	8.778.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	8.778.740		
КАВ	КИНО САЛА	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000		
КАВ	ЦАРЕВИ КУЛИ	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000		
РАСХОДИ:																									
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	10.800.000	16.278.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800.000	16.278.740		
482	Други градежни објекти	10.800.000	16.278.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.800.000	16.278.740		
КАА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА	3.300.000	8.778.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	8.778.740		
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.300.000	8.778.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	8.778.740		
482	Други градежни објекти	3.300.000	8.778.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	8.778.740		
КАВ	КИНО САЛА	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000		
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000		
482	Други градежни објекти	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000		
КАВ	ЦАРЕВИ КУЛИ	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000		
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000		
482	Други градежни објекти	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.000.000		

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

456.132.788	464.760.058	44.331.500	44.331.500	579.409.062	578.937.349	56.763.970	57.724.711	91.600.315	91.600.315	1.228.237.635	1.237.353.933
Категорија Ставка	О П И С			Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од кредити		Вкупни расходи	
	Буџетски расходи			Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
	Буџет	Ребаланс									
LA	СПОРТИ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)										
	4.500.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	7.200.000
ПРИХОДИ:											
LAА	4.500.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	7.200.000
ИГРАЛИШТА											
РАСХОДИ:											
48	4.500.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	7.200.000
480	2.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	3.500.000
482	2.000.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	3.700.000
Други градежни објекти											
LAА	4.500.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	7.200.000
48	4.500.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	4.500.000	7.200.000
480	2.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	3.500.000
482	2.000.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	3.700.000
Други градежни објекти											

ПОСЕБЕН ДЕЛ - РЕБАЛАНС

Ниво: Ставка

Категорија Ставка		О П И С		456.132.788 464.760.058 44.331.500 44.331.500 579.409.062 578.937.349 56.763.970 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.228.237.635 1.237.353.933													
				Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредитив		Експлициран расходи			
				Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс		
MB PREKUGRANICHNA SORABOTKA				1.823.974	1.823.974	0	0	0	0	0	40.600.000	40.600.000	0	0	42.423.974	42.423.974	
PRIKHODI:				1.823.974	1.823.974	0	0	0	0	0	40600000	40600000	0	0	42.423.974	42.423.974	
RASXODI:																	
42 STOKII I USLUGI				0	0	0	0	0	0	0	6.100.000	6.100.000	0	0	6.100.000	6.100.000	
421 Komunalni uslugi, greene, komunikacija i transport				0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	210.000	210.000	
423 Materijali i siten inventar				0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	
425 Dogovorni uslugi				0	0	0	0	0	0	0	3.140.000	3.140.000	0	0	3.140.000	3.140.000	
426 Drugi tekovni rasходи				0	0	0	0	0	0	0	2.060.000	2.060.000	0	0	2.060.000	2.060.000	
427 Privremeni vработувања				0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	
45 KAMATNI PLAЌAЊA				63.332	63.332	0	0	0	0	0	0	0	0	63.332	63.332		
452 Kamatni plaќања kon домашни kreditори				63.332	63.332	0	0	0	0	0	0	0	0	63.332	63.332		
46 SUBVENЦИИ I TRANSFERI				0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000	0	0	10.500.000	10.500.000	
464 Razni transferi				0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000	0	0	10.500.000	10.500.000	
48 KAPITALNI RASXODI				0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000	0	0	10.500.000	10.500.000	
480 Kупување na опрема i машини				0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	24.000.000	0	0	24.000.000	24.000.000	
482 Drugi градежни објекти				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
486 Kупување na возила				0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0	14.000.000	14.000.000	
49 OTPLATA NA GLAVNICA				1.760.642	1.760.642	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.642	1.760.642		
492 Отплата na главнина kon домашни институции				1.760.642	1.760.642	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.642	1.760.642		
MB0 PREKUGRANICHNA SORABOTKA				1.823.974	1.823.974	0	0	0	0	0	40.600.000	40.600.000	0	0	42.423.974	42.423.974	
42 STOKII I USLUGI				0	0	0	0	0	0	0	6100000	6100000	0	0	6.100.000	6.100.000	
421 Komunalni uslugi, greene, komunikacija i transport				0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	210.000	210.000	
423 Materijali i siten inventar				0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	
425 Dogovorni uslugi				0	0	0	0	0	0	0	3.140.000	3.140.000	0	0	3.140.000	3.140.000	
426 Drugi tekovni rasходи				0	0	0	0	0	0	0	2.060.000	2.060.000	0	0	2.060.000	2.060.000	
427 Privremeni vработувања				0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	
45 KAMATNI PLAЌAЊA				63.332	63.332	0	0	0	0	0	0	0	0	63.332	63.332		
452 Kamatni plaќања kon домашни kreditори				63.332	63.332	0	0	0	0	0	0	0	0	63.332	63.332		
46 SUBVENЦИИ I TRANSFERI				0	0	0	0	0	0	0	10500000	10500000	0	0	10.500.000	10.500.000	
464 Razni transferi				0	0	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000	0	0	10.500.000	10.500.000	

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С		456.132.788		464.760.058		44.331.500		44.331.500		579.409.062		578.937.349		56.763.970		57.724.711		91.600.315		91.600.315		1.228.237.635		1.237.353.933	
			Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс		Буџет		Ребаланс	
			Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи													
			Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000	24.000.000	0	0
480	Купување на опрема и машини		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000.000	14.000.000	0	0
486	Купување на возила		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА		1.760.642	1.760.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.642	1.760.642	0	0
492	Отплата на главница кон домашни институции		1.760.642	1.760.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.642	1.760.642	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

456.132.788 484.760.058 44.331.500 44.331.500 579.409.062 579.937.349 56.763.970 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.228.237.635 1.237.353.933

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Експлици расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
N1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	5.965.000	3.465.000	11.968.000	11.968.000	11.968.000	11.968.000	285.765.000	285.765.000	0	0	0	0	303.698.000	300.591.000

ПРИХОДИ:

N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	5.965.000	3.465.000	11.968.000	11.968.000	11.968.000	11.968.000	285.765.000	285.765.000	0	0	0	0	303.698.000	300.591.000
-------------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	---	---	---	---	-------------	-------------

РАСХОДИ:

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	0	0	251.629.827	251.629.827	0	0	0	0	251.629.827	251.629.827
401 Основни плати	0	0	0	0	0	0	182.431.330	182.431.330	0	0	0	0	182.431.330	182.431.330
402 Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	69.198.497	69.198.497	0	0	0	0	69.198.497	69.198.497
42 СТОКИ И УСЛУГИ	5.965.000	3.465.000	11.968.000	11.968.000	11.968.000	11.968.000	34.135.173	34.135.173	0	0	0	0	52.068.173	48.961.173
420 Патни и дневни расходи	0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	0	0	209.000	209.000	10.153.510	10.153.510	10.062.857	10.062.857	0	0	0	0	10.362.510	10.271.857
423 Материјали и општ инвентар	4.315.000	1.815.000	4.275.000	4.275.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000	0	0	0	0	10.855.000	8.355.000
424 Поправки и тековно одржување	0	0	230.000	230.000	6.107.082	6.107.082	6.055.277	6.055.277	0	0	0	0	6.337.082	6.285.277
425 Договорни услуги	0	0	6.809.000	6.809.000	14.217.597	13.689.055	13.689.055	13.689.055	0	0	0	0	21.026.597	20.498.055
426 Други тековни расходи	150.000	150.000	190.000	190.000	439.984	439.984	439.984	439.984	0	0	0	0	779.984	779.984
427 Привремени вработувања	1.500.000	1.500.000	0	0	952.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	0	0	0	0	2.452.000	2.516.000

N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	5.965.000	3.465.000	11.968.000	11.968.000	11.968.000	11.968.000	285.765.000	285.765.000	0	0	0	0	303.698.000	300.591.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	0	0	251.629.827	251.629.827	0	0	0	0	251.629.827	251.629.827
401 Основни плати	0	0	0	0	0	0	182.431.330	182.431.330	0	0	0	0	182.431.330	182.431.330
402 Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	0	0	69.198.497	69.198.497	0	0	0	0	69.198.497	69.198.497
42 СТОКИ И УСЛУГИ	5.965.000	3.465.000	11.968.000	11.968.000	11.968.000	11.968.000	34.135.173	34.135.173	0	0	0	0	52.068.173	48.961.173
420 Патни и дневни расходи	0	0	255.000	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	255.000
421 Комунални услуги, греене, комуникација и транспорт	0	0	209.000	209.000	10.153.510	10.153.510	10.062.857	10.062.857	0	0	0	0	10.362.510	10.271.857
423 Материјали и општ инвентар	4.315.000	1.815.000	4.275.000	4.275.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000	0	0	0	0	10.855.000	8.355.000
424 Поправки и тековно одржување	0	0	230.000	230.000	6.107.082	6.107.082	6.055.277	6.055.277	0	0	0	0	6.337.082	6.285.277
425 Договорни услуги	0	0	6.809.000	6.809.000	14.217.597	13.689.055	13.689.055	13.689.055	0	0	0	0	21.026.597	20.498.055
426 Други тековни расходи	150.000	150.000	190.000	190.000	439.984	439.984	439.984	439.984	0	0	0	0	779.984	779.984
427 Привремени вработувања	1.500.000	1.500.000	0	0	952.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000	0	0	0	0	2.452.000	2.516.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Донации		Донации		Донации		Донации	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
456.132.788	464.760.058	44.331.500	44.331.500	579.409.062	578.937.349	56.763.970	57.724.711	91.600.315	91.600.315	1.228.237.635	1.237.353.933		
N2 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ													
ПРИХОДИ:													
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ													
РАСХОДИ:													
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ													
401 Основни плати													
402 Придоноси за социјално осигурување													
42 СТОКИ И УСЛУГИ													
420 Патни и дневни расходи													
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт													
423 Материјали и ситен инвентар													
424 Поправки и тековно одржување													
425 Договорни услуги													
428 Други тековни расходи													
427 Привремени вработувања													
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ													
464 Разни трансфери													
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ													
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ													
401 Основни плати													
402 Придоноси за социјално осигурување													
42 СТОКИ И УСЛУГИ													
420 Патни и дневни расходи													
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт													
423 Материјали и ситен инвентар													
424 Поправки и тековно одржување													
425 Договорни услуги													
426 Други тековни расходи													
427 Привремени вработувања													
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ													
464 Разни трансфери													

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	456.132.788		464.760.058		44.331.500		44.331.500		579.409.062		578.937.349		56.763.970		57.724.711		91.600.315		91.600.315		1.228.237.635		1.237.353.933	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Екупни расходи													
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
R1	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000				
ПРИХОДИ:																									
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000				
РАСХОДИ:																									
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
425	Договорни услуги	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000				
464	Разни трансфери	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000				
R10	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000				
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
425	Договорни услуги	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000				
464	Разни трансфери	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000				

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
RA	ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	5.100.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000	2.600.000
ПРИХОДИ:													
RAA	СТАЦИОНАР ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAV	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	5.100.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000	2.600.000
РАСХОДИ:													
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.100.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000	2.600.000
482	Други градежни објекти	5.100.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000	2.600.000
RAA	СТАЦИОНАР ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAV	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	5.100.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000	2.600.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.100.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000	2.600.000
482	Други градежни објекти	5.100.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100.000	2.600.000

456.132.788 464.760.058 44.331.500 44.331.500 578.937.349 578.937.349 56.763.970 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.228.237.635 1.237.353.933

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

456.132.788 464.760.058 44.331.500 44.331.500 579.409.062 578.937.349 56.763.970 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.228.237.635 1.237.353.933

Категорија Ставка	О П И С		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V1 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	19.000.000	19.000.000	52.450.000	53.139.570	0	0	0	0	0	0	71.450.000	72.139.570
ПРИХОДИ:														
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	19.000.000	19.000.000	52.450.000	53.139.570	0	0	0	0	0	0	71.450.000	72.139.570
РАСХОДИ:														
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	50.600.000	50.850.000	0	0	0	0	0	0	50.600.000	50.850.000
401 Основни плати	0	0	0	0	37.000.000	36.600.000	0	0	0	0	0	0	37.000.000	36.600.000
402 Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	13.600.000	14.250.000	0	0	0	0	0	0	13.600.000	14.250.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	19.000.000	19.000.000	1.850.000	2.289.570	0	0	0	0	0	0	20.850.000	21.289.570
420 Патни и дневни расходи	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.810.000	3.310.000	1.300.000	954.000	0	0	0	0	0	0	5.110.000	4.264.000
423 Материјали и ситен инвентар	0	0	7.545.000	6.045.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.545.000	6.045.000
424 Поправки и тековно одржување	0	0	3.600.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	2.800.000
425 Договорни услуги	0	0	1.355.000	855.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.355.000	855.000
426 Други тековни расходи	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
427 Привремени вработувања	0	0	2.000.000	5.500.000	550.000	1.335.570	0	0	0	0	0	0	2.550.000	6.835.570
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	0	0	19.000.000	19.000.000	52.450.000	53.139.570	0	0	0	0	0	0	71.450.000	72.139.570
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	0	0	0	0	50.600.000	50.850.000	0	0	0	0	0	0	50.600.000	50.850.000
401 Основни плати	0	0	0	0	37.000.000	36.600.000	0	0	0	0	0	0	37.000.000	36.600.000
402 Придонеси за социјално осигурување	0	0	0	0	13.600.000	14.250.000	0	0	0	0	0	0	13.600.000	14.250.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	19.000.000	19.000.000	1.850.000	2.289.570	0	0	0	0	0	0	20.850.000	21.289.570
420 Патни и дневни расходи	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	0	0	3.810.000	3.310.000	1.300.000	954.000	0	0	0	0	0	0	5.110.000	4.264.000
423 Материјали и ситен инвентар	0	0	7.545.000	6.045.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.545.000	6.045.000
424 Поправки и тековно одржување	0	0	3.600.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000	2.800.000
425 Договорни услуги	0	0	1.355.000	855.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.355.000	855.000
426 Други тековни расходи	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
427 Привремени вработувања	0	0	2.000.000	5.500.000	550.000	1.335.570	0	0	0	0	0	0	2.550.000	6.835.570

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	456.132.788		464.760.058		44.331.500		44.331.500		579.409.062		578.937.349		56.763.970		57.724.711		91.600.315		91.600.315		1.228.237.635		1.237.353.933	
		Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи													
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
V2	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
ПРИХОДИ:																									
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
РАСХОДИ:																									
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
464	Разни трансфери	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
463	Трансфери до невладини организации	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
464	Разни трансфери	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс
Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Буџетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од донации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс	Буџет	Ребаланс
456.132.788	464.760.058	44.331.500	44.331.500	579.409.062	578.937.349	56.763.970	57.724.711	91.600.315	91.600.315	1.228.237.635	1.237.353.933		
VAV КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНКА		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
ПРИХОДИ:													
VAV ДЕТСКА ГРАДИНКА ПАРК		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
РАСХОДИ:													
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
482	Други градежни објекти	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
VAV ДЕТСКА ГРАДИНКА ПАРК		1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Поправки и тековно одржување	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
482	Други градежни објекти	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ - ребаланс

Ниво: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Бюдетски расходи		Расходи од самофинансирачки активности		Расходи од дотации		Расходи од донации		Расходи од кредити		Зкупни расходи	
		Бюдет	Ребаланс	Бюдет	Ребаланс	Бюдет	Ребаланс	Бюдет	Ребаланс	Бюдет	Ребаланс	Бюдет	Ребаланс
456.132.788 464.760.058 44.331.500 44.331.500 579.409.062 578.937.349 56.763.970 57.724.711 91.600.315 91.600.315 1.226.237.635 1.237.353.933													
W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		21.276.071	21.276.071	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	0	0	33.549.071	33.549.071
ПРИХОДИ:													
W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		21.276.071	21.276.071	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	0	0	33.549.071	33.549.071
РАСХОДИ:													
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.886.016	9.886.016	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	0	0	22.159.016	22.159.016
401	Основни плати	7.013.356	7.013.356	0	0	8.490.462	8.490.462	0	0	0	0	15.503.818	15.503.818
402	Придоноси за социјално осигурување	2.872.660	2.872.660	0	0	3.782.538	3.782.538	0	0	0	0	6.655.198	6.655.198
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.276.071	1.276.071	0	0	0	0	0	0	0	0	1.276.071	1.276.071
423	Материјали и ситен инвентар	76.071	76.071	0	0	0	0	0	0	0	0	76.071	76.071
424	Поправки и тековно одржување	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	10.113.984	10.113.984	0	0	0	0	0	0	0	0	10.113.984	10.113.984
464	Разни трансфери	10.113.984	10.113.984	0	0	0	0	0	0	0	0	10.113.984	10.113.984
W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА		21.276.071	21.276.071	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	0	0	33.549.071	33.549.071
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	9.886.016	9.886.016	0	0	12.273.000	12.273.000	0	0	0	0	22.159.016	22.159.016
401	Основни плати	7.013.356	7.013.356	0	0	8.490.462	8.490.462	0	0	0	0	15.503.818	15.503.818
402	Придоноси за социјално осигурување	2.872.660	2.872.660	0	0	3.782.538	3.782.538	0	0	0	0	6.655.198	6.655.198
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.276.071	1.276.071	0	0	0	0	0	0	0	0	1.276.071	1.276.071
423	Материјали и ситен инвентар	76.071	76.071	0	0	0	0	0	0	0	0	76.071	76.071
424	Поправки и тековно одржување	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	10.113.984	10.113.984	0	0	0	0	0	0	0	0	10.113.984	10.113.984
464	Разни трансфери	10.113.984	10.113.984	0	0	0	0	0	0	0	0	10.113.984	10.113.984

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08- 2934/1 Совет на општина Струмица
22.05.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за усвојување на Оперативен план за справување со коронавирусот „Ковид 19“ на подрачјето на Општина Струмица

Се објавува Одлуката за усвојување на Оперативен план за справување со коронавирусот „Ковид 19“ на подрачјето на Општина Струмица донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 22.05.2020 година.

Бр.09-2935/2 Општина Струмица
26.05.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

90.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 22.05.2020 година, донесе

Одлука

за усвојување на Оперативен план за справување со коронавирусот „Ковид 19“ на подрачјето на Општина Струмица

Член 1

Се усвојува Оперативниот план за справување со коронавирусот „Ковид 19“ на подрачјето на Општина Струмица, изготвен од Општинскиот штаб за заштита и

спасување, бр. 03-2629/1 од 29.04.2020 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-2935/1 Совет на општина Струмица
22.05.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за усвојување на Урбана ревизија на Општина Струмица

Се објавува Одлуката за усвојување на Урбана ревизија на Општина Струмица донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 22.05.2020 година.

Бр.09-2936/2 Општина Струмица
26.05.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

91.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 22.05.2020 година, донесе

Одлука

за усвојување на Урбана ревизија на Општина Струмица

Член 1

Се усвојува Урбаната ревизија на Општина Струмица. Со Урбаната ревизија, Општина Струмица се здобива со интегрирани податоци за одржлив развој на Општината, со што ќе се овозможи да се прават проценки за приоритети на

делување, да се обезбедруваат информации за финансиските и фискалните капацитети, како и за кредитната способност за финансирање на капитални инвестиции согласно утврдени приоритети.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Урбаната ревизија на Општина Струмица, изработена од Секторот за урбанизам и комунални работи при Општина Струмица.

Член 3

Оваа Одлука влегува со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2936/1 Совет на општина Струмица
22.05.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за давање на трајно користење на деловни простории на Делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија

Се објавува Одлуката за давање на трајно користење на деловни простории на Делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 22.05.2020 година.

Бр.09-2937/2 Општина Струмица
26.05.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

92.

Врз основа на член 21 од од Закон за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016, 21/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/2019) член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член

20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19). Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 22.05.2020 година, донесе

Одлука

за давање на трајно користење на деловни простории на Делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Струмица на Делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија и дава на трајно користење деловни простории кои се дел од објект запишан на Имотен лист бр. 55807 КО Струмица, со КП бр. 1688 дел 0, адреса Б.Мучето, бр. на зграда 1, намена на зграда Б1-1, влез 1, кат ПР, намена на посебен/ заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 75 м², сопственост на Општина Струмица

Член 2

Деловните простории опишани во член 1 од Оваа Одлука се даваат на трајно користење, без надомест и ќе бидат наменети за Европска кука во Струмица (Europe House in Strumica).

Член 3

Примопредавањето на деловните простории од член 1 на оваа Одлука ќе го изврши комисија, формирана од Градоначалникот на општина Струмица.

Комисијата ја сочинуваат три члена од кои 2 од Општина Струмица и еден од Делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија.

Член 4

Од денот на примопредавањето на просториите, корисникот е должен истите да го користи како добар домаќин според дадената намена.

Корисникот одговара за штетата што ќе настане со неодговорно однесување и користење на објектот спротивно на став 1 од овој член.

Член 5

На корисникот не му е дозволено да ги издава просториите од член 1 на оваа Одлука во подзакуп на други физички или правни лица за вршење на друга дејност.

Член 6

Правото на користење на просториите на корисникот, ќе престане доколку:

- со правосилна судска одлука му се изрече забрана за вршење на дејност;
- престане да ја обавува дејноста во објектот за која е регистриран;
- ако не го користи објектот и просториите согласно намената или врши пренамена на објектот;
- доколку на несовесен начин нанесува штета на објектот и просториите;
- ако навремено не ги извршува тековните обврски.

Член 7

Меѓусебните права и обврски кои произлегуваат од оваа Одлука, ќе се регулираат со посебен договор, помеѓу Градоначалникот на општина Струмица и Делегацијата на Европската унија во Република Северна Македонија.

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2937/1 Совет на општина Струмица
22.05.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 22.05.2020 година.

Бр.09-2938/2
26.05.2020 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

.....

93.

Врз основа на Законот за градење („Сл. весник на РМ“ бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18, 168/18 и „Сл. весник на РСМ“ бр. 244/19), член 95 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), „Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ („Сл. весник на РМ“ бр. 193/16 и 72/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 став 1 точка 12 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19) Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 22.05.2020 година, донесе

Програма

за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година

Во Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година „Службен гласник на општина Струмица“ бр. 30/19 и 2/20) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во глава

6.ЈГ: Изградба на системи за водоснабдување износот „ 2.000.000 денари“ се заменува со износот „3.000.000 денари“

2. Во глава

7.ЈИ: Изградба на системи за одведување и прочистување на води износот од „ 43.460.000 денари се заменува со износот „46.960.000 денари“

Во табелата се додава:

ред. бр.	Назив на активноста
4	Проектна документација за канализација во село Сачево

3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2938/1 Совет на општина Струмица
22.05.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за измена на Програмата активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година

Се објавува Програмата за измена на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 22.05.2020 година.

Бр.09-2939/2 Општина Струмица
26.05.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

94.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 22.05.2020 година, донесе

Програма
за измена на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година

Во Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година „Службен гласник на општина Струмица“ бр. 30/19) се врши следната измена:

1. Во глава

РА-Енергетски ефикасни фасади и кровови износот од „5.100.000 денари“ се заменува со износот „2.600.000 денари“

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2939/1 Совет на општина Струмица
22.05.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19) и 29/19, Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2020 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 22.05.2020 година.

Бр.09-2940/2 Општина Струмица
26.05.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

95.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 22.05.2020 година, донесе

Програма

за измена и дополнување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2020 година

Во Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2020 година „Службен гласник на општина Струмица“ бр. 30/19) се вршат следните измени и дополнувања :

1. Во глава

К3: Музичка и кинотечна дејност
износот од „7.690.000 денари“ се заменува со износот „6.190.000 денари“

2. Во глава:

К4: Културни манифестации и творештво износот од **“2.500.000 денари“** се заменува со износот **„1.000.000 денари“.**

3. Во глава:

КА: Културни манифестации и творештво (капитални трошоци износот од „10.800.000 денари“ се заменува со износот „16.278.740 денари“

4.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2940/1 Совет на општина Струмица
22.05.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2020 година

Се објавува Програмата за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 22.05.2020 година.

Бр.09-2941/2 Општина Струмица
26.05.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

96.

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) член 101 од Законот за средно образование („Сл. весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), член 157, став 3 од Законот за основното образование („Сл. весник на РСМ“ бр. 161/19) и член 14, став 1 точка 8 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03,

2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 22.05.2020 година, донесе

**Програма
за измена на Програмата за активностите
на Општина Струмица во областа на
образованието во 2020 година**

Во Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2020 година „Службен гласник на општина Струмица“ бр. 30/19) се вршат следните измени:

1. Во глава:

3. Финансирање

Во Програмата: Н1: Основно образование износот од „5.965.000 денари“ се заменува со износот „3.465.000 денари“.

Во Програмата НА: Капитални инвестиции во образование износот од „1.800.000 денари“ се заменува со износот „4.448.530 денари“

2. Завршни одредби

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-2941/1 Совет на општина Струмица
22.05.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за измена на
Програмата активностите на Општина
Струмица во областа на спорт и млади во
2020 година

Се објавува Програмата за измена на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во

2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 22.05.2020 година.

Бр.09-2942/2 Општина Струмица
26.05.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

97.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 22.05.2020 година, донесе

**Програма
за измена на Програмата за активностите
на Општина Струмица во областа на
спорт и млади во 2020 година**

Во Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2020 година „Службен гласник на општина Струмица“ бр. 30/19) се врши следната измена:

I. Во глава:

5. Распоредување на буџетските средства:

Програма LAA – Изградба и одржување на спортски терени износот од „4.500.000 денари“ се заменува со износот „7.200.000 денари“

II. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2942/1 Совет на општина Струмица
22.05.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

98.

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за измена и дополнување на Програмата изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година

Се објавува Програмата за за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 22.05.2020 година.

Бр.09-2943/2
26.05.2020 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

.....

Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 22.05.2020 година, донесе

П р о г р а м а
за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Струмица за 2020 година

I. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2020 година „Службен гласник на општина Струмица“ бр. 30/19 и 6/20) се вршат следните измени и дополнувања:

1. Во глава:

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање
Во табелата по реден број 53 се додава:

р.б.	Објект	Износ денари
54	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 20, во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: - од исток со осовина на ул„Охридски“, - од север со осовина на ул„Ѓорги Василев“, - од запад со осовина на ул„бр.1“, ул„Ристо Клепов“ и ул„Мара Минанова“, - и од југ со осовина на ул„Трајко Делицаков“	Самофинансирање
55	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 14, во Струмица, со плански опфат ограничен со улиците: - од исток со осовина на ул„Атанас Караман“, - од север со осовина на ул„Крушевска Република“, - од запад со осовина на ул„Атанас Караман“, - и од југ со осовина на ул„Браќа Минкови“	Самофинансирање

2.Во глава:

III.Урбанистички планови за село
Во табелата се додава:

р.б.	Објект	Износ денари
21	Измена и дополнување на Урбанистички план за село Банско Блок 17, во Струмица.	Самофинансирање

3. Во глава:

IV. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на просторот вон планските опфати

1. Во табелата под реден број 13 „ЛУПД за угостителски комплекс на КП број 3078, 3079, 3082, 3083, 3123, 3092, 3128, 3127, 3093/1, 3093/2, 3097, 3126, 3095 и делови од КП 3897, 3122, 3125, 3124, 3094, 3080, 3081, КО Куклиш вон г.р. се менува и гласи:

р.б.	Објект	Износ денари
13	ЛУПД за објекти со намена АЗ-Групно домување-Старски дом на КП бр 3078, 3079, 3082, 3083, 3123, 3092, 3128, 3127, 3093/1, 3093/2, 3097, 3126, 3095 и делови од КП 3897, 3122, 3125, 3124, 3094, 3080 и 3081 КО Куклиш вг.р. општина Струмица	Самофинансирање

2. Во табелата по реден број 16 се додава:

р.б.	Објект	Износ денари
17	Локална урбанистичка планска документација на КП 6375/1 во КО Вељуса, Струмица	Самофинансирање

II. Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-2943/1 Совет на општина Струмица
22.05.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Решение
за објавување на Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година

Се објавува Буџетски календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година, донесен на седницата на Советот на Општина Струмица, одржана на 22.05.2020 година.

Бр. 09-2944/2 Општина Струмица
26.05.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

99.

Врз основа на член 27 став 4 и 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 22.05.2020 година, донесе:

**Буџетски календар
за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година**

1. Со Буџетскиот календар за подготовка и донесување на Буџетот на општина Струмица за 2021 година, се утврдуваат следните рокови и активности:

Можен датум	Буџетски активности	Одговорност
Април-мај 2020	Советот на општината донесува Буџетски календар	Совет на општина Струмица
Мај-јуни 2020	Совет на општината усвојува развојни документи	Совет на општина Струмица
1-30 09/2020	Министерот за финансии подготвува буџетски циркулар во кој се содржани главните насоки за изготвување на Предлог-буџетите за наредната година и висината на дотациите од Буџетот на РМ, кој им го доставува на општината	Чл.21 од Законот на Буџетит и чл.27 ст.1 и 2 од Законот за финансирање на ЕЛС ("Сл. весник на РМ" бр.61/04)
05/10/ 2020	Градоначалникот и Секторот за финансиски прашања се состануваат за да ги одредат приоритетите и одредбите на буџетот за наредната година имајќи ги во предвид добиените барања и иницијативи од граѓаните, НВО, институции од областа на културата и спортот и други	Градоначалникот, Секторот за финансиски прашања
10/10/ 2020	Буџетските информации со формуларите за буџетските побарувања со упатства се доставуваат до другите сектори и сите општински буџетски корисници заедно со писмото од Градоначалникот за зацртаните одредби	Сектор за финансиски прашања
20/10/ 2020	Градоначалникот подготвува предлог план на програми за развој усогласен со насоките од Циркуларот/Министерство за финансии и истиот го доставува на одобрување до Советот	Градоначалник
25/10/ 2020	Проценката на трошоците и изготвените програмски активности за наредната буџетска година се враќаат во Секторот за финансиски прашања од останатите сектори и општинските буџетски корисници	Раководители на сектори Буџетски корисници
30/10/ 2020	а. Се собираат буџетските барања од граѓаните на собири на МЗ и други организирани форми на консултации со сите учесници во буџетскиот процес(НВО, спорт, култура и др.) б. Барањата се анализираат усогласуваат в. Се изготвува билансот на приходи г. Се изготвува билансот на расходи	Сектор за финансиски прашања
15/11/ 2020	Советот го одобрува предлогот на планот на програмите за развој и тој станува составен дел на Предлог-буџетот	Совет на општина
Ноември 2020	Градоначалникот ги разгледува и одобрува предложените предлог-буџетски пресметки и го одобрува Предлог-буџетот подготвен од Секторот за финансиски прашања	Градоначалник
Ноември 2020	а. Предлог-буџетот се доставува до Советот на општината б. Се одобрува содржината на Предлог-буџетот и се дава на достапност на јавноста; и в. Се одржуваат јавни расправи, јавни тибини, анкети, предлози на граѓани и форуми на заедници	Градоначалник

Декември 2020	До Советот се доставува конечен Предлог- буџет од страна на градоначалникот	Градоначалник
Декември 2020	Се води расправа во телата на Советот на општината	Комисија за буџет и финансии
Декември 2020	1.Седница на Советот на општината за донесување на Буџетот за наредната година 2.Доколку Советот не го усвои Предлог-буџетот се донесува Одлука за времено финансирање согласно чл.28 ст.2 од Законот за финансирање на ЕЛС ("Сл. весник на РМ"бр.61/04)	Совет на општина Струмица

2. Буџетскиот календар влегува во сила по објавувањето во "Сл. гласник на општина Струмица".

Бр.08-2944/1 Совет на општина Струмица
22.05.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 22.05.2020 година.

Бр.09-2945/2 Општина Струмица
26.05.2020 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

100.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/04, 22/07, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и 244/19) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18, 16/19 и 29/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 22.05.2020 година, донесе

Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2020 година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2020 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен на образец К1, К2 и К3.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08- 2945/1 Совет на општина Струмица
22.05.2020 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

101.

Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2020 година (01.01.2020 - 31.03.2020 год.)

Приходи	Буџет		Наменска дотација за		Самофинансирачки активности		Донации		Кредити		Вкупно		Останато за реализација до крај на	%
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
ВКУПНИ ПРИХОДИ	456.132.788	73.243.254	579.409.062	144.650.749	44.331.500	7.330.809	56.763.970	13.554.378	91.600.315	0	1.228.237.635	238.779.190	989.458.445	19,44
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	409.132.788	69.783.444	579.409.062	144.650.749	44.331.500	7.330.809	56.763.970	13.554.378	0	0	1.089.637.320	235.319.380	854.317.940	21,60
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	47.000.000	3.459.810	0	0	0	0	0	0	91.600.315	0	138.600.315	3.459.810	135.140.505	2,50
ВКУПНИ РАСХОДИ	456.132.788	73.243.254	579.409.062	134.447.378	44.331.500	7.330.809	56.763.970	8.056.925	91.600.315	0	1.228.237.635	223.078.366	1.005.159.269	18,16
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	248.011.686	44.482.781	579.409.062	134.447.378	43.331.500	7.330.809	31.913.970	6.855.338	0	0	802.666.218	183.116.306	709.549.912	21,39
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	208.121.102	28.760.473	0	0	1.000.000	0	24.850.000	1.201.587	91.600.315	0	325.571.417	29.962.060	295.609.357	9,20
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	409.132.788	69.783.444	579.409.062	144.650.749	44.331.500	7.330.809	56.763.970	13.554.378	0	0	1.089.637.320	235.319.380	854.317.940	21,60
71 Даночни приходи	274.528.341	35.665.995	0	0	0	0	0	0	0	0	274.528.341	35.665.995	238.862.346	12,99
711 ДАНОК ОД ДОХОДОТ ОД ДОВИВКА И ОД КАПИТАЛНИ ДОВИВКИ	9.000.000	2.900.822	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	2.900.822	6.099.178	32,23
713 ДАНОЦИ НА ИМОТ	60.000.000	11.987.314	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	11.987.314	48.012.686	19,98
717 ДАНОЦИ НА СПЕЦИФИЧНИ УСЛУГИ	204.528.341	20.546.929	0	0	0	0	0	0	0	0	204.528.341	20.546.929	183.981.412	10,05
718 ТАКСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЛНОСТ	1.000.000	230.930	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	230.930	769.070	23,09
72 Недавачни приходи	19.784.763	1.057.075	0	0	44.331.500	5.657.559	0	72.930	0	0	64.116.263	6.787.564	57.328.699	10,59
721 ПРЕТПРИМАЧКИ ПРИХОД И ПРИХОД ОД ИМОТ	0	0	0	0	0	3.140	0	0	0	0	0	3.140	-3.140	0,00
722 ГЛОбИ, СУДСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ	4.000.000	541.417	0	0	0	2.880	0	0	0	0	4.000.000	544.297	3.455.703	13,61
723 ТАКСИ И НАДМЕСТОЦИ	500.000	0	0	0	40.698.000	5.648.589	0	0	0	0	41.186.000	5.648.589	35.549.401	13,71
724 ДРУГИ ВЛАДИНИ УСЛУГИ	0	0	0	0	0	2.940	0	72.930	0	0	0	75.870	-75.870	0,00
725 ДРУГИ НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	15.284.763	515.858	0	0	3.833.500	0	0	0	0	0	18.918.263	515.858	18.402.805	2,73
74 Трансфери и донации	114.819.684	33.060.374	579.409.062	144.650.749	0	1.673.250	56.763.970	13.481.448	0	0	750.892.716	182.865.821	568.126.895	25,68
741 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИ НИВОА НА ВЛАСТ	114.819.684	33.060.374	579.409.062	144.650.749	0	1.673.250	0	0	0	0	694.228.746	179.384.373	514.844.373	25,84
742 Донации од странство	0	0	0	0	0	0	56.763.970	13.481.448	0	0	56.763.970	13.481.448	43.282.522	23,75
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	47.000.000	3.459.810	0	0	0	0	0	0	91.600.315	0	138.600.315	3.459.810	135.140.505	2,50
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	47.000.000	3.459.810	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000.000	3.459.810	43.540.190	7,36
733 ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈИШТЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА	47.000.000	3.459.810	0	0	0	0	0	0	0	0	47.000.000	3.459.810	43.540.190	7,36

75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	91.600.315	0	91.600.315	0	91.600.315	0,00
75d	ДРУГО ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	91.600.315	0	91.600.315	0	91.600.315	0,00
ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ															
40	Плати, наплини и надоместоци за вработените	248.011.686	44.482.781	579.409.062	134.447.378	43.331.500	7.330.809	31.913.970	6.855.338	0	0	902.866.218	193.116.306	709.549.912	21,39
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	104.430.608	20.548.688	468.606.888	113.452.485	0	0	0	0	0	0	573.037.497	134.001.151	439.036.346	23,38
401	ОСНОВНИ ПЛАТИ И НАЕМНИНИ	71.287.484	13.946.747	339.648.787	81.756.202	0	0	0	0	0	0	410.896.251	95.702.949	315.233.302	23,29
402	ПРИДОНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ	24.388.144	5.386.128	128.958.102	31.686.263	0	0	0	0	0	0	153.346.246	37.085.381	116.250.855	24,19
404	надоместоци	8.755.000	1.202.811	0	0	0	0	0	0	0	0	8.755.000	1.202.811	7.552.189	13,74
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	3.300.000	616.754	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.000	616.754	2.683.246	18,69
412	Постојана резерва (непредадени расходи)	1.700.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700.000	140.000	1.560.000	8,24
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	476.754	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	476.754	1.123.246	29,80
42	Стоки и услуги	89.800.952	17.465.757	110.802.173	20.984.913	43.331.500	7.330.809	16.545.970	3.473.246	0	0	260.480.595	49.284.725	211.195.870	18,92
420	ПАТНИ И ДНЕВНИ ТРОШОЦИ	1.050.000	246.375	0	0	553.000	0	4.372.850	1.480.944	0	0	5.975.850	1.727.319	4.248.331	28,91
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	21.600.000	5.309.870	22.071.010	6.608.000	5.140.500	959.372	210.000	0	0	0	49.021.510	12.877.242	36.144.268	26,27
423	СИСТЕМ ИНВЕНТАР АЛАТ И МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПРАВКА	10.896.071	1.941.926	4.553.000	724.254	14.396.000	2.853.564	1.098.000	166.807	0	0	30.943.071	5.686.551	25.256.520	18,38
424	ПОПРАВКИ И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	29.370.000	4.293.048	16.786.136	2.375.940	5.364.500	608.999	0	0	0	0	51.522.636	7.277.987	44.244.649	14,13
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	14.315.000	2.563.169	59.076.543	9.221.986	14.232.500	1.971.388	7.703.170	1.628.620	0	0	95.327.213	15.386.143	79.941.070	16,14
426	ДРУГИ ТЕКОВНИ РАСХОДИ	8.569.881	828.481	801.494	86.004	1.145.000	169.646	2.562.150	2.200	0	0	13.078.515	1.086.331	11.992.184	8,31
427	ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊА	4.000.000	2.302.888	7.512.000	1.978.729	2.500.000	767.860	600.000	193.675	0	0	14.612.000	5.243.152	9.368.848	35,88
45	КАМАТИ	363.332	25.507	0	0	0	0	0	0	0	0	363.332	25.507	337.825	7,02
452	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА КОН ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ	363.332	25.507	0	0	0	0	0	0	0	0	363.332	25.507	337.825	7,02
46	Субвенции и трансвери	48.356.152	5.365.917	0	0	0	0	15.366.000	3.382.092	0	0	63.724.152	8.748.009	54.976.143	13,73
463	ТРАНСФЕРИ ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ	18.983.879	573.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.983.879	573.000	18.410.879	3,02
464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	29.372.273	4.792.917	0	0	0	0	15.366.000	3.382.092	0	0	44.740.273	8.175.009	36.565.264	18,27
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	1.760.642	440.160	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.642	440.160	1.320.482	25,00
492	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА КОН ДОМАШНИ ИНСТИТУЦИИ	1.760.642	440.160	0	0	0	0	0	0	0	0	1.760.642	440.160	1.320.482	25,00
ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ															
48	Капитални расходи	208.121.102	28.760.473	0	0	1.000.000	0	24.850.000	1.201.587	91.600.315	0	325.571.417	29.962.060	295.609.357	9,20
480	Купување на опрема и машини	208.121.102	28.760.473	0	0	1.000.000	0	24.850.000	1.201.587	91.600.315	0	325.571.417	29.962.060	295.609.357	9,20
482	ДР. ГРАДЕЖНИ ОБЕКТИ	7.330.000	75.280	0	0	0	0	0	0	0	0	7.330.000	75.280	7.254.720	1,03
485	БЛОЖУВАЊА И НЕФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА	172.847.000	24.459.136	0	0	0	0	14.850.000	1.201.587	0	0	187.697.000	25.660.723	162.036.277	13,67
486	КУПУВАЊА НА ВОЗИЛА	10.044.102	659.036	0	0	0	0	0	0	0	0	10.044.102	659.036	9.395.066	6,56
489	Капитални субвенции за претпријатја/невладини организации	1.500.000	118.491	0	0	1.000.000	0	10.000.000	0	0	0	12.500.000	118.491	12.381.509	0,95
489	Капитални субвенции за претпријатја/невладини организации	16.400.000	3.448.530	0	0	0	0	0	0	91.600.315	0	108.000.315	3.448.530	104.551.785	3,19

K2: Квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Струмица (01.01.2020 - 31.03.2020 год.)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	1.085.969
423	1.017.128
424	1.903.271
425	115.810
426	1.266.404
427	
451	
452	
453	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	6.990
481	
482	51.181.971
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	56.577.543

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
		утужени	неутужени	
јануари	5.073.905	23.951.603	30.087.331	59.112.839
февруари	13.679.901	6.409.832	37.643.383	57.733.116
март	6.501.326	12.575.646	37.500.571	56.577.543
април			0	0
мај			0	0
јуни				
јули				
август				
септември				
октомври				
ноември			0	0
декември			0	0

Образложение:

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.01.2020 година изнесуваат 59.112.839,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 5.073.905,00 денари, а износот од 23.951.603,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 51.548.198,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 7.564.641,00 денари. Општина Струмица до 31.01.2020 година има недостепени обврски во износ од 20.363.943,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 29.02.2020 година изнесуваат 57.733.116,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 13.679.901,00 денар, а износот од 6.409.832,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 52.882.952,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 4.850.164,00 денари. Општина Струмица до 29.02.2020 година има недостепени обврски во износ од 25.496.217,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.03.2020 година изнесуваат 56.577.543,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 6.501.326,00 денари, а износот од 12.575.646,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 51.188.961,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 5.388.582,00 денари. Општина Струмица до 31.03.2020 година има недостепени обврски во износ од 21.030.699,00 денари.

(0000000000000000)

(0000000000000000)

Пол на II основни одолити